

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Прилеп

Финансиски Извештаи и Објаснувачки Белешки

за годината која завршува на 31 Декември 2014

Прилеп, Февруари 2015 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 Декември 2014 година

	Белешка	во илјади денари	
		2014	2013
Приходи од продажба	7	124.311	127.165
Останати оперативни приходи	8	15.370	15.121
Вкупно оперативни приходи		139.681	142.286
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производство во тек		-	
Потрошени материјали, инвентар и резервни делови	9	(21.671)	(22.042)
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Трошоци за вработените	10	(62.639)	(55.741)
Амортизација	11	(28.522)	(27.978)
Останати оперативни трошоци	12	(30.201)	(34.489)
Вкупно оперативни расходи		(143.033)	(140.250)
Добивка од оперативно работење		(3.352)	2.036
Финансиски приходи	13	3.976	3.587
Финансиски расходи	14	(29)	(326)
Добивка пред оданочување		595	5.297
Данок од добивка	15	557	542
Нето добивка за периодот		38	4.755
Останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		38	4.755

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Директор

М.П.

Финансиски Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

на ден 31 Декември 2014 година

		во илјади денари	
	Белешка	2014	2013
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	16	8.577	2.846
Побарувања од купувачи	17	97.876	101.158
Останати краткорочни побарувања	18	5.535	7.546
Краткорочни финансиски средства		-	-
Платени трошоци за идните периоди	19	517	155
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	20	1.492	212
Залихи	21	57.136	58.905
Аванси за нематеријални и материјални средства		-	-
Вкупно тековни средства		171.133	170.822
Нетековни средства			
Долгорочни побарувања		-	-
Нематеријални и материјални средства	22	616.738	611.259
Долгорочни финансиски средства		-	-
Вкупно нетековни средства		616.738	611.259
ВКУПНО СРЕДСТВА		787.871	782.081
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачите	23	32.866	19.267
Останати краткорочни обврски	24	15.707	8.603
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	25	412.785	427.783
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	26	227	181
Вкупно тековни обврски		461.585	455.834
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски		-	-
Долгорочни резервирања		-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
	27		
Државен капитал		10.028	10.028
Ревалоризациона резерва		7.598	7.598
Резерви		37.491	37.491
Акумулирана добивка		271.131	266.375
Добивка за финансиска година		38	4.755
Вкупно капитал и резерви		326.286	326.247
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		787.871	782.081

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Директор

М.П.

Финансиски Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за година која завршува на 31 Декември 2014

Опис	во илјади денари	
	2014	2013
А. Готовински текови од оперативно работење		
Нето добивка (загуба)	38	4.755
Трошоци кои не повлекуваат користење на обртни средства:		
Амортизација	28.521	27.977
Резервации за трошоци	-	-
Приходи од отпис на обврски и вишоци	(40)	-
Приходи по основ на претотстапени средства без надомест	(97)	(374)
Расходи од отпис на побарувања и кусоци	3.093	3.719
Готовински текови од работење	31.515	36.077
Побарувања од купувачи	189	(3.849)
Останати краткорочни побарувања	2.011	(371)
Краткорочни финансиски средства	-	6.000
Платени трошоци за идните периоди	(362)	(40)
Побарувања за дадени аванси депозити и кауции	(1.280)	(113)
Залихи	1.769	4.484
Обврски спрема добавувачи	13.639	(4.830)
Останати краткорочни обврски	7.104	(2.954)
Краткорочни обврски од финансирање	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (ПВР)	(14.900)	48.137
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	46	26
Нето готовински текови од оперативно работење	39.731	82.567
Б. Готовински текови од инвестиционо работење		
Долгорочни побарувања	-	-
Материјални вложувања	(28.848)	(94.304)
Расходи и оттуѓувања/намалувања	(5.152)	4.636
Долгорочни финансиски средства	-	-
Нето готовински текови од инвестиционо работење	(34.000)	(89.668)
В. Готовински текови од финансиско работење		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Капитал	-	-
Нето готовински текови од финансиско работење	-	-
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	5.731	(7.101)
Парични средства на почеток на годината	2.846	9.947
Парични средства на крајот на годината	8.577	2.846

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Директор

М.П.

Финансиски Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за годината која завршува на 31 Декември 2014 година

	во илјади денари				
	Запишан капитал	Ревалоризациони резерви	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2014 година	10.028	7.598	37.491	271.131	326.248
Добивка за финансиска година	-	-	-	38	38
Распределба на добивката за 2013 година во корист на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-	-
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2014 година	10.028	7.598	37.491	271.169	326.286

	во илјади денари				
	Запишан капитал	Ревалоризациони резерви	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2013 година	10.028	7.598	37.491	266.375	321.492
Добивка за финансиска година	-	-	-	4.755	4.755
Распределба на добивката за 2012 година во корист на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-	-
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2013 година	10.028	7.598	37.491	271.130	326.247

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Директор

М.П.

Финансиски Директор

1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Фирма: Јавно комунално претпријатие “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Прилеп.

Ј.К.П “Водовод и Канализација” Прилеп (во понатамошниот текст Претпријатието) е основано со Одлука за поделба на ЈП Комуналец Прилеп бр. 07-1649/4 од 16 декември 2003 година и е регистрирано во Стопанскиот Суд во Битола под трег.бр. 2046/03 од 26 Декември 2003 година. Делбен биланс е изработен на 30 јуни 2004 година. Од овој датум претпријатието го започнува своето самостојно работење.

Главнината на Претпријатието изнесува 10.028 илјади денари (2013: 10.028 илјади денари).

За 2014 година број на вработени изнесува 150, а за 2013 година бројот на вработени изнесува 145.

Седиште: Прилеп ул. Александар Македонски бб.

Основна дејност: 36/00 Собирање, обработка и снабдување со вода. Покрај основната дејност претпријатието има и споредни дејности меѓу кои и отстранување на отпадни води.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Прилеп, се изготвени во согласност со законските прописи, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство (Службен Весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

Финансиските извештаи се подготвени врз претпоставката за континуитет, односно дека претпријатието ќе продолжи со своето работење во некое непредвидено време.

При подготвувањето на финансиските извештаи претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Прегледот на позначајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 31.12.2014 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1 Приходи од продажба

Приходите од продажба се признаваат кога на купувачот се пренесени сите значајни користи и ризици од сопственоста на производите и кога е очекувано дека идни економски користи ќе притечат во претпријатието и кога овие користи можат да бидат реално измерени. Приходите од продажба се искажуваат по принципот на фактурирана реализација.

3.2 Потрошени материјали и резервни делови

Потрошените материјали и резервни делови ги опфаќаат сите трошоци што се настанати во однос на фактурираната реализација, трошоци потребни за остварување на основната дејност на претпријатието.

3.3 Трошоци за тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на градежните објекти, основните средства, поправка на опремата и сл. се покриваат од приходите на пресметковниот период кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства, се книжат односно искажуваат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.4 Приходи од камати

Каматите настанати по основ на денарски влогови и побарувања од деловните односи се признаваат во Билансот на Успехот кога доспеваат и се искажуваат како останати приходи од камати во рамките на финансиските приходи.

3.5 Камата како расход

Каматите настанати по основ на деловни обврски како и по основ на финансиски обврски, пресметани до датумот на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во билансот на успех како останати расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Каматите се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

3.6 Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Позитивната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжи непосредно во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходовани основни средства се книжи на товар на останатите расходи. Постојаните средства се поделени во групи и подгрупи, врз кои што се пресметува амортизација се додека овие средства целосно не се отпишат.

3.7 Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува по стапки пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација. Набавната или ревалоризирана вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употребата на основните средства. Амортизација не се пресметува на земјиштето. Пропишаните стапки на амортизација кои се применуваат за основните средства што ги поседува ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп се:

	Годишна стапка
Градежни објекти	2-10%
Опрема	5-20%
Транспортни средства, компјутери	10-25%

Белешки кон финансиските извештаи

3.8 Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања по основ на дисрибуција на вода и услуги и се искажуваат според номинална вредност, намалени за лоши и несигурни побарувања.

3.9 Залихи

Залихите се искажуваат според износот на трошоците на нивната набавна или нето реализациона вредност, во зависност од тоа која од нив е пониска.

Ситниот инвентар, алатот и авто гумите се отпишуваат 100% од вредноста при ставање во употреба.

3.10 Парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајната, парични средства на жиро сметката во банки и девизни средства на жиро сметката кај деловните банки. Паричните средства се искажуваат според номинален износ.

3.11 Обврски

Краткорочните и долгорочните обврските ги опфаќаат обврските спрема добавувачите, спрема вработени, обврски за примени аванси, обврски спрема даноци и придонеси, обврски по основ на заеми кредити и обврски од резултатот. Овие обврски се искажуваат според нивната номинална вредност искажана на сметководствениот документ, зголемен за камати согласно договорите.

3.12. Данок од добивка

Согласно применливата законска регулатива, Данокот од добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка по стапка од 10%. Основа за пресметување на данокот на добивка се даночно непризнати расходи и помалку искажани приходи, корегирани за даночен кредит, како и на распределената добивка за дивиденди. Нераспределената добивка не се оданочува.

3.13 Вложувања

Вложувањата расположиви за продажба се состојат од долгорочни вложувања во хартии од вредност кај претпријатија и финансиски институции, искажани според нивната набавна вредност во моментот на вложувањето, зголемени за износот на распоредената добивка и намалени за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

3.14 Државни поддршки

Евиденцијата на примените основни средства и опрема кои се амортизираат се презентираат во Извештајот за финансиска состојба по објективна вредност и како одложен приход. Пресметаната амортизацијата на овие средства согласно сметководствената политика се признава како расход во периодот кој настанува и се спротивставува со ист приход за периодот.

Примените суровини и материјали и резервни делови по основ на државни поддршки се презентираат во Извештајот за финансиска состојба по нивната набавна вредност и како одложен приход. Секој потрошок на суровини и материјали или вградување на резервни делови се признава како расход за периодот и се спротивставува со ист приход за периодот.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

При подготвувањето на финансиските извештаи Претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствена политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСС или МСФИ, или доброволно, со одлука на раководството на Претпријатието, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во годишната сметка.

При ретроспективна промена во сметководствена политика, Претпријатието ја применува новата сметководствена политика на компаративните податоци за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите врз поединечните периоди од промената на сметководствената политика на компаративните информации, Претпријатието ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење претпријатието е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки, ризикот од неликвидност и даночниот ризик.

6.1 Пазарен ризик

Ризик од промени на цени

Претпријатието не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што претпријатието нема вложувања расположливи за продажба.

6.2 Кредитен ризик

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање спрема претпријатието.

Краткорочните побарувања учествуваат во вкупните тековни средства со 60,43%. Ако се има предвид дека побарувањата од физички лица застаруваат за една година, тогаш кредитниот ризик е голем.

6.3 Каматен ризик

Претпријатието е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува претпријатието на можен ризик од промени на каматните стапки.

Претпријатието нема посебна политика за намалување на каматниот ризик бидејќи не користи кредити од банки.

6.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога претпријатието нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и претпријатието нема вакви проблеми во своето работење.

6.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината.

6.6 Финансиски ризик

Претпријатието го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства. Раководството на ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Прилеп врши редовно следење на кредитната задолженост.

	2014	2013
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	2.846	2.846
Нето обврски по кредити	-	-
Капитал и резерви	326.286	326.248
% на кредитна задолженост	-	-

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	во илјади денари	
	2014	2013
Приходи од продажба на добра, (производи) и услуги во земјата	124.311	127.165
Вкупно	124.311	127.165

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Приходи од наемнини	179	174
Вишоци	-	-
Приходи од отпис на обврски (Донации)	97	374
Останати приходи од работењето	15.054	14.573
Вкупно	15.370	15.121

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Трошоци за сировини и материјали	21.484	21.728
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	0	13
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	187	301
Вкупно	21.671	22.042

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	во илјади денари	
	2014	2013
Трошоци за нето плати	35.183	33.655
Трошоци за даноци и придонеси од плати	18.315	17.322
Останати трошоци на вработените	3.747	3.138
Трошоци за дневници за службени патувања и патни трошоци	756	824
Трошоци за надомест на трошоците на вработените, подароци и помошти, отпремнина	4.490	670
Останати трошоци за вработените	148	131
Вкупно	62.639	55.741

11. АМОРТИЗАЦИЈА

	во илјади денари	
	2014	2013
Амортизација	28.522	27.978
Вкупно	28.522	27.978

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Трошоци за енергија	6.477	6.628
Транспортни услуги	11	13
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	949	999
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	206	162
Услуги за одржување и заштита	2.277	2.733
Наем - лизинг	1.663	1.832
Комунални услуги	921	738
Трошоци за истражување и развој	183	386
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	277	496
Останати услуги	10.617	11.724
Трошоци за спонзорства и донации	129	232
Трошоци за репрезентација	1.375	1.936
Трошоци за осигурување	0	128
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	288	353
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	322	377
Останати трошоци на работењето	485	341
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	3.093	3.719
Расходи по основ на директни отписи на побарувања	330	639
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	288	1.050
Останати расходи од работењето	310	2
Вкупно	30.201	34.488

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи	2.913	2.508
Останати финансиски приходи	1.063	1.079
Вкупно	3.976	3.587

14. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Камати од работењето со неповрзани субјекти	29	326
Вкупно	29	326

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	во илјади денари	
	2014	2013
Даночен ефект од расходи кои се оданочуваат (непризнати расходи)	557	542
Даночен ефект на даночен кредит за расходи со одложено признавање	-	-
Вкупно	557	542

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	во илјади денари	
	2014	2013
Парични средства на трансакциска сметка во денари	4.483	2.812
Парични средства во благајна	34	29
Парични средства во благајна во странска валута	55	-
Депозити парични еквиваленти	4.000	-
Останати парични средства	5	5
Состојба на 31 Декември	8.577	2.846

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Купувачи во земјата	95.073	97.755
Спорни и сомнителни побарувања	95	-
Останати побарувања	75	5
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата	2.633	3.398
Состојба на 31 Декември	97.876	101.158

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	во илјади денари	
	2014	2013
Данок на додадена вредност	5.187	7.376
Побарувања од вработените	348	170
Состојба на 31 Декември	5.535	7.546

19. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Однапред платени трошоци	517	155
Состојба на 31.Декември	517	155

20. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Аванси, депозити и кауции за суровини и материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.492	212
Состојба на 31.Декември	1.492	212

21. ЗАЛИХИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Суровини и материјали на залиха	57.136	58.905
Ситен инвентар во употреба	683	668
Амбалажа во употреба	70	230
Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар и автогуми	(753)	(898)
Состојба на 31 Декември	57.136	58.905

22. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Состојбата и промените на ревалоризираната набавна вредност на нематеријалните и материјалните средства и нивната исправка на вредност на ден 31 Декември 2014 година се прикажани во следната табела:

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Прилеп

Белешки кон финансиските извештаи

ПРОМЕНИ КАЈ МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

2014

во илјади денари

	Земјинге	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат и канц.ив., мебел и транс. ср. опрема	Материјални средства во подготовка	ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна или ревалоризирана вредност								
Состојба на ден 01 Јануари 2014	10.668	759.314	48.008	130.760	27.456	976.206	6.257	982.463
Набавки во текот на годината	-	23.773	206	2.358	-	26.337	2.516	28.853
Пренос од средства во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупни зголемувања:	-	23.773	206	2.358	-	26.337	2.516	28.853
Расходувања/ Продажби	-	-	-	(358)	5.152	4.794	-	4.794
Состојба на ден 31. Декември 2014	10.668	783.087	48.214	132.760	32.608	1.007.337	8.773	1.016.110
Исправка на вредност								
Состојба на ден 01 Јануари 2014		308.090	34.431	24.680	-	367.201	4.008	371.209
Амортизација за тековната година	-	6.358	6.966	14.952	-	28.276	246	28.522
Расходи и отугувања	-	-	-	(358)	-	(358)	-	(358)
Состојба на ден 31.Декември 2014	-	314.448	41.397	39.274	-	395.119	4.254	399.373
Неопг. вредн. на осн.сред 31.Дек.2014	10.668	468.639	6.817	93.486	32.608	612.218	4.519	616.737

2013

во илјади денари

	Земјинге	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат и канц.ив., мебел и транс. ср. опрема	Материјални средства во подготовка	ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна или ревалоризирана вредност								
Состојба на ден 01 Јануари 2013	10.668	727.813	48.008	57.602	43.145	887.236	5.727	892.963
Набавки во текот на годината	-	31.501	-	73.324	-	104.825	530	105.355
Пренос од средства во подготовка	-	-	-	-	(11.052)	(11.052)	-	(11.052)
Вкупни зголемувања:	-	31.501	-	73.324	(11.052)	93.773	530	94.303
Расходувања/ Продажби	-	-	-	(164)	(4.635)	(4.799)	-	(4.799)
Состојба на ден 31. Декември 2013	10.668	759.314	48.008	130.762	27.458	976.210	6.257	982.467
Исправка на вредност								
Состојба на ден 01 Јануари 2013	-	291.950	31.930	16.133	-	340.013	3.381	343.394
Амортизација за тековната година	-	16.140	2.501	8.710	-	27.351	627	27.978
Расходи и отугувања	-	-	-	(163)	-	(163)	-	(163)
Состојба на ден 31.Декември 2013	-	308.090	34.431	24.680	-	367.201	4.008	371.209
Неопг. вредн. на осн.сред 31.Дек.2013	10.668	451.224	13.577	106.082	27.458	609.009	2.249	611.258

Финансиски извештаи за 2014 година

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Обврски спрема добавувачи во земјата	28.906	14.748
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	3.960	4.519
Состојба на 31 Декември	32.866	19.267

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данокданок на приход платен на странско лице	558	542
Обврски за персонален данок на доход	16	7
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	10.200	8.054
Обврски за плати и надомести на плати	1.587	-
Останати обврски спрема вработените	3.346	-
Состојба на 31 Декември	15.707	8.603

25. ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	412.785	427.781
Состојба на 31 Декември	412.785	427.781

26. ПРИМЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Примени аванси	227	181
Состојба на 31.Декември	227	181

27. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	во илјади денари	
	2014	2013
Државен капитал	10.028	10.028
Ревалоризациона резерва	7.598	7.598
Резерви	37.491	37.491
Акумулирана добивка	271.131	266.375
Добивка на финансиската година	38	4.755
Вкупно капитал и резерви	326.286	326.427

Извештајот за промените на капиталот и резервите е прикажан на страна 5.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Прилеп

Белешки кон финансиските извештаи

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на Извештајот за финансиска состојба (31 Декември 2014) не се случиле позначајни промени кои треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Прилеп, Февруари 2015 година

Директор



Финансиски Директор
